

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Современо проектирање на подземен рудник			
2.	Код	2FP211612			
3.	Студиска програма	Рударство, Модул: Подземна експлоатација			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Втор циклус			
6.	Академска година / семестар	Прва/прв семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	Проф.д-р Зоран Панов, Проф. д-р Зоран Десподов			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Нема предуслови			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со Рударски машини – конструкција и одржување				
11.	Содржина на предметната програма: 1. Воведни напомени 2. Основни податоци за проектирањето 3. Оценка на резервите на рудното наоѓалиште 4. Производен капацитет на рудникот 5. Споредбен начин на разработка ин одредување на границата помеѓу површинската и подземната екс. на наоѓал. 6. Комплексно докажување на технолошката шема. 7. Комплексно докажување на параметрите на отворање на наоѓалиштето и подготовка на хоризонтите за експл. 8. Системски основи за комплексна оценка на откопувањето 9. Споредба на методата за доходност на производството и преработката 10. Генерален план на рудник 11. Календарен план на рудник 12. Критериуми на економска оцена за решавање на проектните задачи				
12.	Методи на учење: Предавања со компјутерска презентација, дискусии, симулации, изучување на практични случаи, изработка на семинарска работа.				
13.	Вкупен расположив фонд на време	60 часови			
14.	Распределба на расположивото време	20+20+10+5+5			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава	20 часови	
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	20 часови	
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	10 часови	
		16.2.	Самостојни задачи	5 часови	
		16.3.	Домашно учење	5 часови	

17.	Начин на оценување		
17.1.	Проектна задача		30 бодови
17.2.	Семинарска работа ( презентација: писмена и усна)		50 бодови
17.3.	Активност и учество		20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода	5 (пет) (F)
		од 51 до 60 бода	6 (шест) (E)
		од 61 до 70 бода	7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби	
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација	

22.	Литература				
22.1.	Задолжителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
1.	Зоран Десподов	Транспорт и логистика во подземните рудници (интерна скрипта)	ФПТНШтип	2011	
22.2.	Дополнителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Грујиќ, М:	Transport i izvoz u rudnicima,	RGF, Beograd	2000
	2.	Грујиќ, М, Десподов, З.	Рударски извозни постројки,	ФРГП, УГДШтип	2008
3.	Група автори	Научни трудови публикувани во списанието Транспорт и логистика,	РГФ-Белград и БЕРГ Факултет Кошице	1994 - 2011	